

Системски поставки на телефон со Android

Контролирајте го вашиот телефон со Android, вклучувајќи ги поставките за време и датум, мелодија на свонење и јачина на звук.

Вашиот телефон со Android ви овозможува да измените голем број од различните поставки за да работи онака како што сакате. Ајде да разгледаме како да го поставите јазикот што го сакате, времето и датумот, и исто така, како да ја контролирате јачината на звукот и мелодијата на свонење на вашиот телефон.

Што ќе ви треба


Пред да почнете, проверете дали вашиот телефон е целосно полн и дали го покажува **Почетниот екран**. Исто така, софтверот на вашиот оперативен систем треба да биде целосно ажуриран на најновата верзија.

Запомнете, постојат голем број различни брендови телефони со Android и сите тие функционираат малку различно. Некои од екраните на вашиот телефон може да изгледаат малку поинаку од оние во овој водич, но сепак можете да ги следите упатствата.


Првите чекори

Системските поставките на вашиот телефон се контролираат од апликацијата **Поставки**. За да ги отворите:

1. Поминете со прстот од долниот дел на екранот нагоре на **Почетниот екран** за да се прикаже екранот на **Апликации**. Ќе видите мрежа со икони.
2. Најдете ја иконата што личи на запченик. Ова е иконата на **Поставки**. Допрете ја.
3. Штом ќе се отвори апликацијата **Поставки**, во списокот побарајте **Општо управување**. Допрете го.



Чекорите во овој водич може да изгледаат различно од оние на вашиот телефон, но би требало да бидат доволно слични за да можете да ги следите.




Системските поставки се контролираат од апликацијата **Поставки**, што личи на запченик

Системски поставки на телефон со Android

Како да го поставите јазикот што го претпочитате

Кога купувате телефон во Австралија, тој ќе биде поставен на стандардниот јазик наречен **англиски (Австралија)**. Со тоа се обезбедува дека телефонот ги пишува зборовите онака како што очекувате, на пример „colour“ наместо „color“. Но, ако вашиот телефон бил претходно користен, или ако сакате да користите друг јазик, можете да го измените. Еве како!

1. На екранот **Општо управување** најдете **Јазик и внесување** и допрете го.
2. Јазикот би требало да биди поставен на **англиски (Австралија)**. Ако не е, или ако сакате да користите друг јазик, допрете на **Јазик** и потоа на **Додај јазик**.
3. Прелистајте го списокот што се јавува сè додека не го најдете јазикот што го барате, и **допрете го** за да го изберете.
4. Во оваа демонстрација ќе употребуваме **англиски (Австралија)**. Допрете ја сината стрелка **Назад** што се наоѓа во горниот лев дел за да се вратите во екранот на **Јазик**.




Можете да го поставите вашиот телефон да го користи јазикот што го претпочитате

Како да ги поставите времето и датумот

Стандардно, вашиот телефон со Android ги автоматски поставува времето и датумот кога е поврзан на интернет. Но, ако сакате, можете да ги поставите времето и датумот и рачно.


1. Допрете ја повторно сината стрелка **Назад** за да се вратите во екранот **Јазик и внесување**.
2. За да ги видите поставките за време и датум треба да се вратиме уште поназад, па затоа допрете ја стрелката **Назад** уште еднаш.
3. Сега се наоѓате повторно во екранот **Општо управување**. Опцијата **Датум и време** би требало да биде во близина на горниот дел на екранот, па најдете ја и допрете ја.
4. На екранот **Датум и време** можете да видите дека телефонот е поставен на **Автоматски датум и време**.
5. Допрете го **копчето** за да ја исклучите опцијата **Автоматски датум и време**. Копчето ќе стане сиво и ќе се појават други опции.



Вашиот телефон автоматски го поставува точното време и се прилагодува на летното сметање на времето

Системски поставки на телефон со Android

6. Сега, допрете на **Постави датум** за да изберете датум од календарот што ќе се појави на екранот. Кога ќе завршите, допрете на **Готово**. Вашиот телефон ќе се врати во екранот **Датум и време**.
7. Потоа, допрете на **Постави време** и прелистајте ги опциите со лизгачките тркалца за да го поставите времето.
8. Исто така, можете да ја поставите и вашата **Временска зона**. Допрете на **Временска зона** и ќе се појави список со градови. Изберете го вашиот најблизок главен град и допрете го. Вашиот телефон ќе се врати во екранот **Датум и време**.
9. Да го оставите телефонот да ги прилагоди автоматски датумот и времето е навистина корисна функција, па затоа, добро сега е да ја вклучите повторно штом научивте како да ги прилагодувате рачно овие поставки. Допрете на **Автоматски датум и време** за да го сторите тоа.




Лизгачките тркалца ви овозможуваат да поставите часови, минути и претпладне или попладне

Како да ја прилагодите јачината на звукот

Вашиот телефон со Android користи различни звуци за да ве предупредува за разни нешта, како телефонски повици, текстуални пораки, е-пошта и други известувања. За да го направите секој од овие звуци посилен или потивок, треба да се вратите во менито **Поставки**.

1. Од менито **Поставки** допрете ја еднаш стрелката **Назад** за да преминете во **Општо управување**, а потоа уште еднаш за да преминете во **Поставки**.
2. За да почнете, прелистајте го менито **Поставки** сè додека не ја најдете опцијата за **Звук и вибрација**. Допрете ја за да ги разгледате опциите.
3. На овој екран допрете **Јачина на звук**. Ќе видите група лизгачи што контролираат колку се гласни различните нешта што вашиот телефон ги прави.
4. Лизгачот на **Мелодија на звонење** контролира колку гласно звони вашиот телефон. Лизгачот на **Медиуми** ја контролира репродукцијата на музика и видео. Известувањата се посебен тип предупредувања, вклучувајќи ги и текстуалните пораки. **Систем** е за сите останати звуци што ги испушта телефонот.



Можете да ги движите лизгачите налево и надесно за да ја прилагодите јачината на звукот на различните функции на телефонот

Системски поставки на телефон со Android

5. Лизгајте го прстот надесно на секоја од овие контроли за да ја зголемите јачината на звукот, а налево за да ја намалите.
6. Кога ќе го прилагодите секој звук онака како што сакате, допрете ја стрелката **Назад** за да ги зачувате и да се вратите во екранот **Звук и вибрација**.

Како да ја промените мелодијата на звонење и звуците на известувањата

Вашиот телефон репродуцира кратка песна за да ве извести дека некој се обидува да ве повика. Можете да ја смените оваа песна, како и звукот што го испушта, кога сака да ве предупреди за известувања, на пример, текстуални пораки или е-пошта. Еве како можете да ги измените овие звуци.

1. На екранот **Звук и вибрација** најдете ја опцијата **Мелодија на звонење** и допрете ја.
2. Прелистајте ги различните опции. Допрете една мелодија за да слушнете примерок од звукот. Кога ќе ја најдете онаа што ви се допаѓа, допрете ја и потоа допрете ја стрелката **Назад**.
3. Вашиот телефон би требало да го покажува повторно екранот **Звук и вибрација**. Сега, најдете ја опцијата **Звук на известувања** и допрете ја.
4. Ќе видите повторно список со опции. Допрете за да слушнете примерок од звукот, и потоа допрете го оној што ви се допаѓа најмногу.
5. Допрете ја стрелката **Назад** за да го поставите и да се вратите во екранот **Звук и вибрација**.


Како да ја промените мелодијата на звонење и звуците на известувањата

Менито **Звук и вибрација** ви овозможува да ги прилагодите другите звуци што ги испушта вашиот телефон. Некои од овие звуци можеби ќе ви бидат корисни, а други ќе ви сметаат.

Можеби ќе сакате да го исклучите **Звукот на екранот за заклучување** за да не го слушате секојпат кога ќе го отклучувате. Исклучувањето на **Звуци на тастатура** обезбедува дека телефонот ќе биде тивок кога пишувате на тастатурата.

Кај сите овие поставки, допирањето на копчето што се наоѓа веднаш до опцијата за звук ги вклучува или исклучува. Кога иконата е сива, тој звук е исклучен.

Најдете малку време да ги разгледате малку подетално поставките за **Звук** и да ги прилагодите онака како што ви одговараат.



Синото копче значи дека звукот е вклучен, а сивото копче дека е исклучен